

Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2021 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 27/18 („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/18) на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, се продолжува до 4 април 2022 година согласно Анекс на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 11-3179/5 од 25 декември 2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани бр.0307-39 од 25 декември 2020 година, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 25 јануари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“, со реф. бр. 250 со планирана моќност од 446 kW и со локација на водотекот на река Стровија, КО Стровија, општина Долнени на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, УП1 бр.08 - 27/18.

Регулаторната комисија за енергетика на 10 мај 2018 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија“, со реф. бр. 250 со планирана моќност од 446 kW и со локација на водотекот на река Стровија, КО Стровија, општина Долнени (согласно Договор за концесија за користење на вода

за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа МХЕ Стровија со реф. бр. 250, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 11-795/1 од 30.01.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани, со бр. 0307-003 од 30.01.2018 година), УП1 бр.08 - 27/18, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.88/18, кое е со рок на важност до 30 јануари 2021 година.

Во прилог на поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 27/18 од 25 јануари 2021 година, Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани достави Анекс на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 11-3179/5 од 25 декември 2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани бр.0307-39 од 25 декември 2020 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 4 април 2022 година.

По доставената документација од 25 јануари 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Стровија,“ со реф. бр. 250 е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-27/18  
28 јануари 2021 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски